



ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ

ИЗВЕСТИВАЊЕ



ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЈП ПАРКИНГ-КАВАДАРЦИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ

Се известуваат сите корисници на услугите да се придржуваат до правилата и условите за Зонско паркирање, пропишани со Правилниците и Одлуките за работење:

За прописно паркирање во Зоната се смета:

- Паркирањето да биде регулирано со пратена **валидна СМС порака**, потврдена повратно од Операторот дека пораката е успешна и е купен соодветен билет за бараното време.
- Со **Паркинг-билет**, кој мора да биде истакнат на видно место и да биде **обележан** Месемот/ Датумот, Часот и Минутите на поставување. Во спротивно билетот се смета за **НЕВАЖЕЧКИ**.
- Со соодветна Паркинг карта за Станари, за Вработени, Месечна карта, Дневна / Викенд карта, исклучиво во Зоната/Подзоните, која е доделена во Договорот за користење повластено паркирање.

За непрописно паркирање во опфатот на регулирано Зонско паркирање се смета:

- Непратена СМС порака, истечено време на пораката, погрешна порака, погрешна зона или формат,
- Неважечки Паркинг-билет - не е пречкртан Месец, Датум, Час и Минути или несоодветна Зона
- Паркирање на место наменето за инвалиди,
- Паркирање на необележан простор во паркинг зоната, или неправилно паркирање на 2 места,
- Паркирање на пешачки премин, штрафирана површина, X-знаци, влез или излез од паркингот,
- Паркирање со Повластени станарски карти на несоодветна Зона/Подзона
- Паркирање со паркинг-карта за Вработени во несоодветна Зона/Подзона

За корисниците на Повластени станарски карти за паркирање

За станарите во индивидуални објекти-куќи, комисијата на ЈП Паркинг Кавадарци ќе изврши после поднесување на Барањето, проверка на лице место, согласно приложените докази за да се утврди дали се исполнети условите пропишани во Правилниците, за користење на соодветен тип на Повластена паркинг-карта во соодветната Зона.

Ве молиме, почитувајте ги правилата за прописно паркирање

- за посредено и побезбедно Кавадарци -

ЈП ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ